



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.б. 51

ИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 8 март 1984

Скопје

Број 7

Год. XL

Претплатата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

54.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 13 февруари 1984 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Ангелоски Павле Даме, од Гостивар,
2. Николов Горѓи Атанас, од с. Каратманово,
3. Реџеми Куртиш Седат, од с. Палатица,
4. Џордан Раде Владо, од Куприја,
5. Дервишоски Сребре, од с. Лакочереј,
6. Младеноски Ристо Бранко, од Охрид,
7. Ристески Блаже Климе, од Охрид,
8. Милошевски Тасе Пецо, од с. Оптичари,
9. Селими Халил Хусет, од Гостивар,
10. Додевски Стојче Боге, од Скопје,
11. Енвер Демир Амет, од Скопје,
12. Трајковски Стојан Боро, од с. Сушица.

II

Изречената казна затвор во траење од 1 месец се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Ридаров Усеин Шериф, од с. Црник.

III

Изречената казна затвор во траење од 2 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Илиески Крсте Ристе, од Охрид,
2. Рифат Сеид Муедин, од Охрид,
3. Петровски Иван Љубен, од Скопје.

IV

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Марку Мифтар Муса, од Дебар,
2. Масев Тодор Јордан, од Свети Николе,
3. Кратевска Илија Марина, од Пехчево.

V

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Лазовски Пане Благој, од Титов Велес.

VI

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Беловски Ристо Јордан, од Битола.

VII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 3 месеци на:

1. Димитриоски Атанас Киро, од Прилеп.

VIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Горговски Герасим Горѓи, од с. Смојмирово,
2. Лазри Тахир Ремзи, од с. Аме.

IX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Џафер Решит Марке, од Дебар,
2. Димовски Живко Цветко, од Скопје.

X

Осудата се брише на осудениот

1. Јовановски Илија Звонимир, од Титов Велес.

XI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-90
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

55.

Врз основа на член 133 став 2 од Законот за народна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВО РЕЗЕРВЕН СОСТАВ ПОВИКАНИ НА СЛУЖБА ВО ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА

Член 1

Во Уредбата за утврдување на висината, начинот и условите за остварување и исплатување на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на лицата во резервен состав повикани на служба во територијалната одбрана („Службен весник на СРМ“ број 27/76, 39/78, 13/80, 28/81 и 17/83), во член 2 алинеја 1 да се избрише.

Во алинеја 2 износот „450“ се заменува со „600“.
Во алинеја 3 износот „270“ се заменува со „360“.

Член 2

По член 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:
„На лицата во резервен состав за време на служба во територијалната одбрана која се врши надвор од живеалиштето односно престојувалиштето им се признаваат фактичките трошоци за сместување по поднесена сметка од хотел од „Б“ или пониска категорија“.

Член 3

Во член 5, став 1 се менува и гласи:

„Износот на дневницата од член 2 на оваа уредба им припаѓа на лицата во резервен состав кога се наоѓаат на трупно патување“.

Член 4

Во член 6 во ставовите 1 и 3 процентот „46“ се заменува со „58“.

Бр. 17-264/1
9 февруари 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

61.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

За потсекретар во Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина се назначува Милое Димовски, член на Извршниот совет на Собранието на општината „Кисела Вода“ и секретар на Секретаријатот за развој на комуналниот систем, прописи и организација на управата.

Бр. 17-265/1
9 февруари 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

62.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина се назначува инж. Антун Мославац, досегашен советник на претседателот на Комитетот.

Бр. 17-266/1
9 февруари 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

63.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД

За потсекретар во Републичкиот комитет за труд се назначува м-р Живко Серафимовски, досегашен помошник на претседателот на Комитетот.

Бр. 17-267/1
9 февруари 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

64.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за труд се назначува м-р Димко Миленков, досегашен главен републички инспектор за труд.

Бр. 17-168/1
9 февруари 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

65.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ТРУД

За главен републички инспектор за труд се именува Добросав Кучера, секретар на Собранието на општината „Чаир“ — Скопје.

Бр. 17-269/1
9 февруари 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

66.

Врз основа на член 55 од Законот за заштита од елементарни непогоди („Службен весник на СРМ“ бр. 39/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

1. Од функцијата секретар и членови на Комисијата за проценка и утврдување на штета од елементарни непогоди се разрешуваат:

а) секретарот

— Томе Бислимовски, поради промена на надлежноста на административните работи на Комисијата во Правилникот за работите и задачите во Републичкиот секретаријат за финансии;

б) членот

— инж. Љупчо Алексов, поради промена на работно место од кое е именуван.

2. За секретар и членови на Комисијата за проценка и утврдување на штета од елементарни непогоди се именуваат:

а) за секретар

— Јован Чајковски, помошник на републичкиот секретар за финансии и раководител на Секторот за средства;

б) за членови:

— инж. Илија Тодоровски, главен републички урбанистички инспектор во Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина,

— Славко Цоневски, член на Републичкиот штаб за цивилна заштита.

Бр. 17-2067/2
9 февруари 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

67.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа, на седницата од 11 јануари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ Критериумите за авансно утврдување на средствата за лични доходи на основните организации на здружениот труд и на работните заедници, усвоени од Работничкиот совет на Работната организација Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје на седницата одржана на 5 февруари 1982 година.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување законитоста на член 9 од критериумите означени во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во работната организација гудници и железарница „Скопје“ во Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување законитоста на критериумите означени во точката 1 на оваа одлука, посеео на нивниот член 9, затоа што основано се постави прашањето за нивната законитост.

5. На јавната расправа Судот утврди дека критериумите се донесени од работничкиот совет на работната организација и дека со нив се уредува авансното утврдување на средствата за лични доходи во основните организации на здружениот труд и во работните заедници. Судот, потоа, утврди дека со член 9 од критериумите е предвидено, за да не се врши непотребно и неконтролирано зголемување на вработените, проблематиката на вработување нови работници да подлежи на контрола, а новопримениот работник за да се стекне со право на личен доход потребно е и мислење од помошникот на генералниот директор за соодветната дејност. Најпосле, Судот утврди дека работничкиот совет на работната организација на седницата одржана на 27 август 1982 година донесе Одлука за измена и дополнување на критериумите за авансно утврдување на средствата за лични доходи РС бр. 682, со која оспорениот член 9 е укинат.

Со член 463 во врска со член 542 од Законот за здружениот труд е предвидено работниците во основната организација со референдум да одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците.

Судот смета дека со оспорените критериуми се уредуваат односи од областа на доходот и распределба на средствата за лични доходи, како неотуѓиво право на работниците во основните организации на здружениот труд и во работните заедници во состав на работната организација, за што работниците одлучуваат непосредно со референдум.

Со оглед на тоа што оспорените критериуми ги донел Работничкиот совет на Работната организација, а не работниците со референдум, Судот утврди дека тие се во спротивност со член 463 во врска со член 542 од Законот за здружениот труд.

Судот не го прифати наводот на работната организација дека оспорените критериуми биле оперативен документ, како составен инструмент на тековниот годишен и месечен план на секоја основна организација, работна заедница и работна организација како целина за негово стриктно исполнување од страна на сите основни организации на здружениот труд и работни заедници, па затоа не било потребно критериумите да бидат донесени од работниците со референдум. Судот, напротив, смета дека со оспорените критериуми се уредуваат односи од областа на доходот и распределба на средствата за лични доходи, што претставува неотуѓиво право на работниците во основните организации на здружениот труд и во работните заедници во состав на работната организација, за кои работниците непосредно одлучуваат со референдум.

Со оглед на тоа што престана важноста на член 9 од оспорените Критериуми, Судот ја запре постапката за оценување на неговата законитост.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 54/82
11 јануари 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

68.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 јануари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 2 од самоуправната спогодба за формирање и користење на средствата за решавање на станбените прашања на работниците на Електро-машинскиот училишен центар „Гуро Салај“ во Битола, донесен со референдум на 5 ноември 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот училишен центар на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 64/83, од 1 јуни 1983 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член со уставното начело на еднаквост, односно за неговата спротивност со член 173 и член 174 став 4 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената одредба од Спогодбата право да бараат стан имаат работниците кои засновале работен однос на неопределено време и поминале три години работен стаж во означениот Училишен центар.

5. Според член 173 од Законот за здружениот труд, работникот заснова работен однос кога ќе даде писмена изјава дека е запознат со самоуправниите општи акти и дека прифаќа, односно од денот кога почнал да работи и од тој ден ги стекнува сите права и обврски по основа на трудот. Од друга страна, според оддел III став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија неприкосновена основа на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста.

Судот смета дека според означената уставна и законска одредба работникот се стекнува со сите права кои произлегуваат од работниот однос, меѓу кои и со правото да учествува во распределбата на средствата за решавање на станбените потреби, од моментот на засновањето на тој однос, бидејќи од тогаш издвојува од својот личен доход средства наменети за заедничка потрошувачка. Затоа, учеството во распределбата на средствата за решавање на станбените прашања, не може да се условува со одреден број години на работење воопшто, а најмалку во основната организација. На тој начин работниците се ставаат во нееднаква положба, односно се создаваат нерамноправни односи меѓу работниците во иста основна организација.

Од друга страна, работникот кој засновал работен однос на определено време, согласно член 174 став 4 од Законот за здружениот труд, ги има сите права, обврски и одговорности како и работниците кои засновале работен однос на неопределено време и права чиј обем се утврдува според придонесот во работата или според должината на работното време и зависно од тој придонес односно од должината на работното време.

Со оглед на тоа што со член 2 од оспорената Спогодба правото на учество на работниците во распределбата на средствата за станбена изградба е условено со одреден број години работен стаж поминат во означениот Училишен центар и што од остварувањето на ова право се исклучени работниците кои засновале работен однос на определено време, наместо да бидат определени основи и мерила за утврдување на обемот на правото од станбената област и за овие работници, Судот утврди дека оспорената одредба не е во согласност со уставното

начело на еднаквост, односно дека е во спротивност со член 173 и член 174 став 4 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 64/83

18 јануари 1984 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

69.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 јануари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 4 од Правилникот за измени и дополнување на Правилникот за стекнување на доход, за односите во распределбата на личните доходи и надоместите на личните доходи на работниците во Гимназијата со паралелки на економско училиште „Кочо Рацин“ во Горче Петров — Скопје, донесен со референдум на 29 јуни 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Гимназија на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка со решение У. бр. 84/83 од 29 јуни 1983 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 4 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што на работниците им се зголемуваат личните доходи за 10% во последните две години пред исполнувањето на условите за пензија независно од вложениот труд и од резултатите од трудот.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорениот член 4 од означениот Правилник е предвидено, во последните две години на работниците кои одат во пензија по основот минат труд, да им се зголемува личниот доход за 10%.

5. Во член 22 од Уставот на СР Македонија и во член 126 став 1 од Законот за здружениот труд е предвидено на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд, како и со начелото на солидарност на работниците во здружениот труд од доходот во основната организација да му припаѓа личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби.

Со оспорениот член се врши распределба на средствата за лични доходи по основот минат труд на тој начин што засилено се вреднува минатиот труд во последните две години пред пензионирањето независно од вложениот труд и од постигнатите резултати.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека член 4 од означениот Правилник не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот и е во спротивност со член 126 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 84/83

11 јануари 1984 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

70.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 29 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 21-а од Правилникот за измени и дополнување на Правилникот за основите и мерилата за решавање на станбените потреби на работниците, донесен од работниците во Заедницата за вработување во Кичево, со референдум одржан на 10 март 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Заедницата, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 132/83, од 26 октомври 1983 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што со оспорениот член се ограничува правото на користење на станбен кредит на работник кој го решава станбеното прашање надвор од подрачјето на општина Кичево.

4. На седницата Судот утврди дека член 21-а од оспорениот Правилник предвидува на работникот од Работната заедница да му се одобри кредит ако станот кој е предмет на купување, семејна станбена зграда во лична сопственост која се гради, доградува, адаптира се наоѓа на подрачјето на Општина Кичево.

Согласно член 21 од Уставот на СР Македонија и член 116 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација го распоредуваат делот од чистиот доход за лични доходи и заедничка потрошувачка, сразмерно со придонесот кој го дале во остварувањето на доходот во основната организација. Средствата за заедничка потрошувачка што се издвојуваат од чистиот доход на основната организација, согласно член 117 став 1 од Законот за здружениот труд, се внесуваат во фондот за заедничка потрошувачка во кој работниците, согласно став 3 на истиот член, ги здружуваат средствата за заедничка потрошувачка што ги издвојуваат од својот личен доход.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека работниците учествуваат во создавањето на средствата за заедничка потрошувачка, издвојувајќи дел од доходот на основната организација и дел од својот личен доход, така што сите работници, согласно утврдените основи и мерила, имаат право да учествуваат во создавањето и во распределбата на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка.

Со оглед на тоа, Судот смета дека определувањето на условите за одобрување станбени кредити како дел од средствата за заедничка потрошувачка е самоуправно право на работниците и дека во остварувањето на тоа право тие се ограничени со тоа што не можат да утврдат услови кои не се во согласност со Уставот и законот.

Во конкретниот случај, со тоа што оспорениот член од правилникот предвидува станбени кредити да добиваат само оние работници кои живеат на подрачјето на Општина Кичево, Судот смета дека тој член не е во согласност со означените уставни и законски одредби, затоа што услов за одобрувањето на станбените кредити треба да биде можноста работникот секојдневно непречено да доаѓа на работа без оглед на подрачјето на општината.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 132/83

29 декември 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАНИЕ

91.

Врз основа на член 218 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 19/83), согласно определбите на Резолуцијата за општествено-економскиот развој во првата етапа на спроведување Долгорочната програма за економска стабилизација и економската политика на Социјалистичка Република Македонија во 1984 година и врз основа на член 10 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование, а во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование — Скопје, на седницата од 22 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВОСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

За обезбедување финансиски средства на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование за извршување на задачите утврдени со Законот за предучилишното и основното воспитание и образование се утврдува придонес од личен доход од работен однос на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование — Скопје за 1984 година.

Член 2

Придонесот од личен доход од работен однос од член 1 на оваа одлука се утврдува со општа стапка од 0,80%, освен придонесот од личен доход од работен однос за организациите на здружениот труд од производството на: текстилни предива и ткаенини (0125); готови текстилни производи (0126); кожа и крзно (0127); кожни обувки и галантерија (0128); преработка и конзервирање на овошје и зеленчук (01303); производство на кондиторски производи (01307); личните услуги и услугите во домаќинствата (0902) — се утврдува стапка за придонесот од 0,50%; за организациите на здружениот труд од областа на опшествените дејности на: основното образование (12011); насоченото средно образование (120012) и социјалната заштита (13022, 13023 и 13024) — се утврдува стапка на придонес од 0,40% и за организациите од дејноста на установите за дневен престој на деца (130.211); више и високо образование (12013 и 12014); дејноста заштита на културните блага (12032) и сценско-музичките дејности (120341) — се утврдува стапка на придонес од 0,56%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 18-760/8

22 декември 1983 година

Скопје

Претседател,
Димо Петрески, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА — ДЕМИР ХИСАР

92.

Врз основа на член 29 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Демир Хисар, Собранието на Заедницата на заедничката седница на Соборот на давателите на услуги и Соборот на корисниците на услуги, одржана на 22 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се продолжува важноста на Одлуката, бр. 02-45/1 од 25. II. 1983 година и во 1984 година за првото тримесечје.

Член 2

Пресметковната стапка за здружување средства во Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Демир Хисар се утврдува во износ:

1. на бруто личните доходи од работен однос — 2,20% во стопанство и нестопанските дејности, а 1,10% во ОЗТ од предучилишното и основното воспитание и образование и средното насочено образование;
2. на личните доходи од земјоделска дејност — 0,05%, и
3. на личните доходи од вршење на стопанска и друга професионална дејност — по стапка од 0,40%.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1984 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на општината Демир Хисар“.

Бр. 02-322/2

22 декември 1983 година

Демир Хисар

Претседател,
Лена Цветановска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ —
ДЕМИР ХИСАР

93.

Врз основа на член 13 точка 2 од Законот за самоуправните интересни заедници за образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 9/76) и член 24 од Статутот на ОСИЗ за образование и воспитание — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 16 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕС НА ОСИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ —
ДЕМИР ХИСАР ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонес за ОСИЗ за образование и воспитание — Демир Хисар за 1984 година и тоа:

1. придонес од личен доход од работен однос од стопанство и нестопанство по стапка од 5,70% освен придонесот од личен доход од работен однос во ОЗТ од основното, средното насочено образование и Ра-

ботната заедница при ОСИЗ за образование каде врши работи и работни задачи на ЦОУ, по стапка од 2,85%;

2. придонес од земјоделска дејност, по стапка од 2%;

3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност, по стапка од 5%.

Член 2

Ослободувањата кои ги пропишува општината, како олеснување за придонесот од земјоделска дејност на површините засеани со: пченица, рж, маслодајни растенија и шеќерна репка, ќе се однесуваат и за придонесот и за ОСИЗ за образование и воспитание — Демир Хисар.

Член 3

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 08-51/1 од 18. III. 1983 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 08-197/6

16 декември 1983 година

Демир Хисар

Претседател,
Живко Трајковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — РАДОВИШ

94.

Врз основа на член 13 од Статутот на ОСИЗ на физичката култура — Радовиш, Собранието на Заедницата донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОСИЗ ЗА ФИЗИЧКА
КУЛТУРА — РАДОВИШ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Висината на пресметковната стапка изнесува:

— од доходот на ОЗТ, 0,17%;

— од бруто личниот доход во нестопанството, 0,17%.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1984 година.

Член 3

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-65 од 24 март 1983 година

Бр. 02-07

23 јануари 1984 година

Радовиш

Претседател,
Коста Митев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

95.

Врз основа на член 57 став 1 и 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничката седница на Соборот на делегатите работници — корисници на

услуги и Соборот на делегатите на здружениот труд на здравството — даватели на услуги, одржана на 16 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА
КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ
СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО
ДРУГО МЕСТО

Член 1

Со оваа одлука се уредува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и дневниците за време на патувањето со престој во друго место што им припаѓа на корисниците на здравствена заштита на терет на средствата на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп (во натамошниот текст: Заедница), а во случај кога од матичниот лекар или лекарска комисија се упатени да користат здравствена заштита надвор од местото на нивното живеалиште и на начин пропишан со Статутот на Заедницата и Правилникот за условите и начинот на користењето на здравствена заштита.

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на корисниците според тарифата на превозните средства во јавниот патен сообраќај по најкусата релација.

Кога превозот е извршен без претходен налог на матичниот лекар, оправданоста за извршениот превоз ја цени лекарската комисија дополнително по барање на корисникот и со поднесување на потребните докази.

Член 3

Надоместокот за превозот се одредува по тарифата на најкусата релација на превозните средства во јавниот сообраќај — железница или автобус.

Кога на иста релација сообраќа и воз и автобус, за надоместок се зема пониската тарифа.

Член 4

Ако корисникот според посебни прописи има право на неограничен број бесплатни патувања во јавниот патен сообраќај, не му припаѓа право на надоместок по оваа одлука.

Член 5

На корисник кој користи здравствена заштита спротивно на одредбите од Статутот и Правилникот не му припаѓа надоместок за патни трошоци.

Член 6

Налогот односно упатот за патување во друго место поради амбулантски, специјалистички и контролни прегледи важи, по правило, само за едно патување. Доколку лекарот специјалист на кого корисникот му е упатен на прв преглед најде дека е потребно испитување и лекување и кај други специјалисти, тоа посебно ќе го констатира, така да првобитниот упат ќе важи и за останатите прегледи.

Кога корисникот во смисла на претходниот став е упатен односно преземен на амбулантно-специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време додека трае лекувањето односно испитувањето.

Здравствената работна организација, односно лекарот на истата, кој на упатениот корисник му пружи здравствена заштита, на налогот за патување треба да потврди колку време корисникот тука се задржал во врска со прегледот (датум и часови) оверен со печат и потпис, што е доказ дека корисникот патувал и се јавил за здравствена заштита. Ако не е констатиран часот на почеток и завршување на времето на задржувањето, се исплатува само половина на дневница од износот утврден во член 7.

Член 7

Надоместокот на име исхрана и сместување за време на патувањето и престојот во друго место на корисникот изнесува и тоа:

1. на подрачјето на Заедницата, како на пример Битола, Демир Хисар, Кичево — 100,00 динари,
2. во Заедницата, а на подрачјето на СРМ — 175,00 динари,
3. во Скопје — 190,00 динари,
4. надвор од подрачјето на СРМ — 220,00 динари,
5. во други центри на републиките и покраините — 270,00 динари.

За корисниците — деца до навршување на 7 годишна возраст надоместокот од претходниот став се намалува за 50%.

Надоместокот припаѓа во полн износ ако патувањето и престојот во друго место заедно со часовите поминати на пат траел повеќе од 12 а помалку од 24 часа, а во половина износ ако патувањето и престојот траело повеќе од 8, а помалку од 12 часа.

Член 8

Барањето за исплатување на надоместокот од претходниот член стасува првиот нареден ден по завршеното патување, односно завршеното лекување.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместокот на патните трошоци на осигурените лица, бр. 5483 од декември 1982 година.

Бр. 5673

16 декември 1983 година

Прилеп

Претседател,
Петар Иваноски, с. р.

96.

Врз основа на член 103 и 105 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничката седница на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници во организациите на здружениот труд од областа на здравството — даватели на услуги, одржана на 16 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ — РАБОТНИЦИ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за здравствена заштита за 1984 година се определува во висина од 8,50% од личниот доход и другите примања во кој се содржани:

- придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 3,00%;
- придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови што самостојно ги утврдува Заедницата од 5,50%.

Член 2

Тарифата на придонесот за здравствена заштита во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести се определува во висина од 0,50%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход.

Основица за пресметување на придонесот кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за здравствена заштита во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести по стапка од 0,50% пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои не формираат доход за вработените по договор за дело од бруто основицата.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува во висина од 20% од нето личниот доход односно основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на правата сразмерно на стапките, односно тарифата на придонесот определени во член 1 и 2 од оваа одлука.

Член 4

Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат обврзниците на начин утврден со закон, Статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 5667

16 декември 1983 година

Прилеп

Претседател,
Петар Иваноски, с. р.

97.

Врз основа на член 112 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничка седница на Соборот на делегатите корисници на услуги — работници и Соборот на делегатите — даватели на услуги, одржана на 16 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за одделни корисници на здравствена заштита се плаќаат и тоа:

1. за лицата на доброволна и задолжителна практика (волонтери и друго) што не примаат личен доход ако работат со полно работно време, во износ од 264,00 динари од кои: 82,50 динари за задолжителна здравствена заштита, 165,00 динари за останатите права од здравствената заштита и 16,50 динари во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести;

2. за учениците во стопанството односно учениците на училиштата од средно образование за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава, во износ од 155,00 динари од кои 48,50 динари за задолжителните видови на здравствена заштита 97,00 динари за останатите права од здравственото осигурување и 9,50 динари за случаи на несреќа на работа и заболување од професионални болести;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции за кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, во износ од 133,00 динари од кои 42,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 91,00 динари за останатите права од здравствената заштита;

4. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 265,00 динари од кои 82,00 динари за задолжителни видови на здравствена заштита, 183,00 динари за останатите видови на здравствена заштита;

5. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособување за општонародна одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадниците на територијалната одбрана и на цивилната заштита за време на обука, оспособување и вршење на должности, во износ од 133,00 динари од кои 42,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 91,00 динари за останатите видови на здравствена заштита;

6. за уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од Извршниот совет, во износ од 265,00 динари од кои 82,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 183,00 динари за останатите права;

7. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на привремена работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, во износ од 265,00 динари на член од кои 82,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 183,00 динари за останатите права;

8. пензионери од странски носители на осигурување додека престојуваат на подрачјето на Заедницата, ако по меѓународен договор не е определено поинаку, во износ од 256,00 динари по член од кои: 80,00 динари за задолжителни видови на здравствена заштита и 176,00 динари за останатите права.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат и придонесите за здравствено осигурување во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести за:

1. ученици во средното насочено образование и студентите на вишото и високото образование за време на практичната работа во врска со наставата, во износ од 55,00 динари;

2. лица кои учествуваат на младински работни акции кои според прописите за пензиското и инвалидското осигурување се осигурени во случај на инвалидност, во износ од 55,00 динари;

3. лица кои учествуваат во организирани јавни работни акции, во износ од 55,00 динари;

4. лица кои се наоѓаат на обука и оспособување за општонародна одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадници на територијалната одбрана и на цивилната заштита за време на обука, оспособување и вршење на должности во износ од 55,00 динари;

5. лица кои работат помалку од половината од полното работно време, во износ од 81,00 динари;

6. лица кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира или упатува Заедницата за вработување, како и лица на професионална рехабилитација или школување во соодветните организации на здружен труд, во износ од 81,00 динари;

7. лица учесници во активности при природни и други тешки несреќи и активности при противпожарната заштита, во износ од 55,00 динари;

8. лица кои по барање на надлежните органи за внатрешни работи или овластено службено лице ќе укажат помош на овие органи во вршењето на нивните должности за време на укажување на таквата помош според соодветните прописи, во износ од 55,00 динари;

9. лица кои вршат повремени или привремени работи по основ на договор, во износ од 81,00 динари.

Член 3

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука, освен за лицата од член 1 точка 8, се пресметуваат и плаќаат однапред.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покус од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници, број 5480 од 24 декември 1982 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 5671

16 декември 1983 година

Прилеп

Претседател,
Д-р Т. Јованоски, с. р.

98.

Врз основа на член 32 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничка седница на Соборот на делегатите корисници на услуги — работници и Соборот на делегатите од организациите на здружен труд од областа на здравството — даватели на услуги, одржана на 16 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА КОРИСНИКОТ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите на семејствата и другите лица што се корисници на здравствена заштита (во натамошниот текст: корисник) според Законот за здравствена заштита, како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

Член 2

Се смета дека корисникот ги издржува членовите на поширокото семејство ако тие живеат со него во заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи доволни за издржување и корисникот ги издржува од своите приходи.

Член 3

Се смета дека издржуваните членови на семејството немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивниот катастарски приход од земјоделство не го надминува износот од 1.000,00 динари годишно, или другите приходи не го надминуваат износот од 600,00 динари месечно, или ако катастарскиот приход и другите приходи месечно заедно не го надминуваат износот од 3.000,00 динари годишно по едно издржувано лице.

Член 4

Членот на семејството кој не живее во заедничко домаќинство со корисникот ќе се смета за издржувано лице ако неговите сопствени приходи не го надминуваат износот од претходниот член на оваа одлука и ако корисникот учествува во трошоците за неговата издршка со најмалку од 500,00 динари месечно.

Член 5

Лицата кои корисникот ги зсл на издржување осигурени се, по правило, ако немаат родители. Децата кои имаат еден или двајца родители осигурени се како деца кои корисникот ги зсл на издржување, ако родителите поради својата здравствена состојба и други околности не се способни или спречени за стопанисување (ученици, студенти, азилирани, во затвор и сл.), односно не се во состојба да се грижат за децата и за нивното издржување, а децата и родителите немаат сопствени приходи доволни за издржување. Сето ова под услов двајцата родители да не се способни за стопанисување или се спречени тоа да го сторат.

Се смета дека децата земени на издржување во смисла на претходниот став немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивните приходи, односно ако приходите на нивните родители по член на домаќинството, не ги надминуваат износите предвидени по член 3 од оваа одлука.

Член 6

Како приход, во смисла на членот 3 од оваа одлука, се сметаат приходите по основ на инвалиднина за телесно оштетување и додаток за помош и нега што се обезбедуваат според прописите од инвалидското осигурување, како и други примања на издржаното лице за кои според посебни прописи, со кои се установаат одделните примања, изрично е утврдено дека не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Со денот на донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 5484 од 24 декември 1982 година.

Бр. 5674

16 декември 1983 година

Прилеп

Претседател,
Петар Иваноски, с. р.

99.

Врз основа на член 37 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 1083) и член 149 став 1 точка 13 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничка седница на трите собори на делегатите, одржана на 16 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИФАЌАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОВРАТНИЦИ ОД СТРАНСТВО

Член 1

Задолжително здравствено се осигурени како работници и иселениците — повратници од странство и тоа од земјите со кои не постојат меѓународни договори и конвенции за здравствено осигурување (Австралија, Шведска, Швајцарија и др.) додека редовно се пријавуваат кај Заедницата за вработување, ако во истата се пријавиле во рок од 30 дена по враќањето во СФРЈ, а се населиле на подрачјето на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

Лицата од претходниот став се стекнуваат со својство на корисници на здравствена заштита ако во државата од која се враќаат престојувале најмалку 6 (шест) месеци непрекинато.

Член 2

Придонесот за здравствено осигурување на лицата од претходниот член го плаќа Заедницата за вработување во постојан месечен износ од 410,00 динари за 1984 година по корисник

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 5464 од 28 декември 1981 година.

Бр. 5675

16 декември 1983 година

Прилеп

Претседател,
Петар Иваноски, с. р.

100.

Врз основа на член 101 и 103 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничката седница на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите — датели на услуги, одржана на 16 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонес за здравственото осигурување на лица вработени кај приватни работодавци, на подрачјето на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, а за кои со Законот за самоуправните интересни заедници, на здравството и здравственото осигурување не се утврдени основици.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на правата од ова осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци претставува договорениот нето личен доход помеѓу приватниот работодавец и работниците, кој не може да биде помал од:

- 6.265,00 динари за неквалификувани работници,
- 7.267,00 динари за полуквалификувани работници,
- 8.081,00 динари за квалификувани работници,
- 9.898,00 динари за висококвалификувани работници,
- 6.255,00 динари за лица на практика (волонтери),
- 6.265,00 динари за домашни помошнички.

Основиците се утврдени во нето износ.

Член 3

За учениците во стопанството, односно училиште за средно образование, односно учениците во училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација или кај приватен работодавец, основна е наградата што ја прима но не помалку од:

- 850,00 динари за ученици од I година,
- 1.100,00 динари за ученици од II година,
- 1.500,00 динари за ученици од III година.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци, бр. 5481 од 24 декември 1982 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година. Истата да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 5676
16 декември 1983 година
Прилеп

Претседател,
Петар Ивановски, с. р.

101.

Врз основа на член 116 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничка седница на трите собори на делегатите, одржана на 23 ноември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УЧЕСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — РАБОТНИЦИ, РАБОТНИ ЛУЃЕ И ЗЕМЈОДЕЛЦИ ВО ЦЕНАТА НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ПРИ НАБАВКА НА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА, ПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА И ЛЕКОВИ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат видовете на здравствени услуги при чие користење работниците, работните луѓе и земјоделците (во натамошниот текст: корисници) на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување задолжително учествуваат во поднесувањето на трошоците, висината на тоа учество и ослободување од учество на одделни корисници.

Член 2

Висината на учеството на корисниците на здравствена заштита (партиципација) се утврдува за:

- издаден лек по еден рецепт, освен за оние лекови за чија употреба е потребна непосредна интервенција од стручен медицински работник — 20 динари;
- преглед кај лекар специјалист со упат од општ лекар — 20 динари;
- здравствени услуги пружени со цел за естетска корекција на одделни органи и делови на телото (носот, ушните школки, лицето, дојките, брадавиците и сл.), освен кога корекциите се потребни за премавнување на функционални пречки — 50% од цената на услугата;
- абортуси за кои не постои апсолутна медицинска индикација — 50% од цената на услугата;
- чевли со протези — 40% од цената на чевлите;
- ортопедски чевли — 50% од цената на ортопедските чевли;
- нараквици — 40% од цената на нараквиците;
- сите видови чорапи, освен на корисниците од женски пол кога носат протези на долните екстремитети — 50% од цената на гумениот чорап;
- затеги, суспензориуми и појаси — 50% од цената на затегата, суспензориумот и појасот;
- корсети и мидери — 50% од цената на корсетите и мидерите;
- ортопедски влошки — 50% од цената на ортопедските влошки;
- кожна капа — 50% од цената на кожната капа;
- очила — 50% од цената на очилата;
- слушни помагала — 20% од цената на слушните помагала;
- привремена и имедијална протеза — 50% од цената на протезата;
- забно-протетички средства — 20% од цената на тие средства;
- вештачка дојка без медицинска индикација — 50% од цената на вештачката дојка;
- перика со одобрение на лекарска комисија — 60% од цената на периката;
- преглед без упат кај лекар специјалист и супспецијалист — 100% од цената на услугата.

Член 3

Корисниците партиципацијата ја плаќаат на здравствената организација што ја пружа здравствената услуга, односно на аптеката која го издава лекот и тоа според самоуправните општи акти на онаа заедница на здравството и здравственото осигурување на чие подрачје се наоѓа здравствената организација која ја пружа здравствената услуга односно аптеката која го издава лекот.

Член 4

Во трошоците за здравствена заштита не учествуваат (се ослободуваат):

1. задолжителните видови на здравствена заштита утврдени во членовите 40 и 42 од Законот за здравствена заштита, а децата до 6 годишна возраст се ослободуваат од партиципација и за лековите;
2. корисниците на постојана месечна помош и членовите на нивните потесни семејства кои тие ги издржуваат;
3. уживателите на пензија со заштитен додаток и членовите на нивните потесни семејства кои тие ги издржуваат, освен за лековите;
4. при користењето на здравствена заштита како последица на повреда на работа и професионални заболувања;
5. инвалидите на трудот од II и III категорија кои чекаат на вработување, односно кои се наоѓаат на професионална рехабилитација, доколку материјалното обезбедување односно привремениот надоместок што го примаат не го поминува износот на загарантираниот личен доход, освен за лековите;
6. лицата кои се заболени од заболувања со поголемо социјално медицинско значење и поради кое имаат потреба од почесто користење на здравствена заштита, бубрежните заболувања што се третираат со хронична дијализа, лекување на алкохоличари и наркомани, ревматска треска, малигни заболувања, шеќерна болест, прогресивна мускулна дистрофија и хемофилијата, освен за лековите;
7. учесниците во НОВ и НОДЕМ, воените инвалиди и мирновременските воени инвалиди, освен за лековите;
8. невработените лица.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува важноста на Одлуката за учество на осигурените лица во трошоците при користење на здравствена заштита, бр. 3055 од 18 јуни 1973 година на Заедницата на здравствено осигурување на работниците — Прилеп.

Оваа одлука ќе се применува од 1 декември 1983 година

Бр. 5095
23 ноември 1983 година
Прилеп

Претседател,
Петар Ивановски, с. р.

102.

Врз основа на член 57 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 149 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничка седница на соборите на корисниците на услуги работници и земјоделци, одржана на 16 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување право на надоместок на трошоците за закоп и посмртна помош во случај на смрт на

корисник на здравствена заштита (во натамошниот текст: корисник), од подрачјето на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

Член 2

Износот на надоместокот на трошоците за за-
коп се утврдува и тоа:

- 1.450,00 динари во случај на смрт на корис-
ник до едногодишна возраст;
- 2.146,00 динари во случај на смрт на корис-
ник од 1—7 годишна возраст;
- 2.958,00 динари во случај на смрт на корисник
од 7—14 годишна возраст;
- 3.712,00 динари во случај на смрт на корисник
на возраст над 14 години.

Член 3

Во случај корисникот да умре вон подрачјето
на Општинската самоуправна интересна заедница на
здравството и здравственото осигурување, надомес-
токот од претходниот член се зголемува за 30% без
оглед каде е извршен закопот.

Доколку корисникот умре во странство, надомес-
токот од член 2 се зголемува за 50% без оглед
каде е извршен закопот.

Член 4

Надоместокот на погребните трошоци се испла-
тува на лицата кои ќе го извршат закопот на ко-
рисникот, врз основа на изводот од матичната книга
на умрените, потврдата за извршениот закоп и здрав-
ствената легитимација на корисникот.

Во случај корисникот да умре во странство, пок-
рај доказите од претходниот став, се поднесува и
потврда од дипломатското претставништво на СФРЈ
во таа земја дека лицето умрело во странство.

Член 5

На членовите од потесното семејство на корис-
никот кој што умрел, а кои тој од својата зарабо-
тувачка ги издржувал, им припаѓа посмртна помош
во висина од едномесечен износ од основицата за
надоместокот на личен доход, односно едномесечна
последна пензија, материјално обезбедување, привре-
мен надоместок, при што се зема предвид и заштитниот
додаток кој се исплатува со пензијата, како и дода-
токот на инвалидност кој се исплатува со инвалид-
ската пензија што му припаѓала на умрениот корис-
ник по прописите на пензиското и инвалидското осигу-
рување.

Се смета дека корисникот ги издржувал членови-
те на семејството ако членовите на семејството ко-
ристеле здравствена заштита по основ на корисникот
кој умрел.

Член 6

Барањето за исплата на надоместокот на погреб-
ните трошоци и посмртната помош стасува со денот
на смртта односно закопот на корисникот.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 го-
дина.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за висината на износ-
от на трошоците за закоп и посмртна помош, бр.
5482 од 24 декември 1982 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на
СРМ“.

Бр. 5672

16 декември 1983 година

Прилеп

Претседател,
Петар Ивановски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Екрем Салиу од с. Морани поднесе предлог до
овој суд за прогласување за умрено на исчезнатото
лице Сали Салиу од с. Морани. Во предлогот се на-
ведува дека лицето Сали Салиу исчезнало на ден 17.
VIII. 1944 година и до денеска ништо не се знае за
неговиот живот.

Бидејќи за исчезнагиот до денес нема никакви
траги и податоци, се повикуваат сите оние лица до-
колку имаат сознание дека е жив да се јават во Оп-
штинскиот суд Скопје II — Скопје во рок од 3 ме-
сеци од објавувањето на огласот во „Службен лист на
СФРЈ“ и „Службен весник на СРМ“. Во спротивно,
по истекот на означениот рок, судот ќе донесе ре-
шение со кое исчезнатото лице ќе го огласи за
умрено.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр.
45/83. (24)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е за-
веден спор за долг по тужбата на тужителот ЗОИЛ
„Македонија“ — Филијала Скопје против тужениот
Петар Недиќ, со стан на булевар „Јане Сандански“
бр. 19/1-3 во Скопје, а сега со непозната адреса на
живеење. Вредност на спорот 16.960,00 динари.

Се повикува тужениот да се јави во судот или да
ја достави сегашната адреса на живеење во рок од
30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во
спротивно ќе му биде одреден привремен старател,
во смисла на чл. 84 од ЗПП, кој ќе ги штити него-
вите интереси по предметниот спор.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр.
307/84. (25)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е за-
веден спор за развод на брак по тужбата на тужите-
лот Велиновски Љупчо од Скопје, ул. „Банско“ бр.
23-А, против тужената Велиновска Евда со непозната
адреса на живеење.

Се повикува тужената Велиновска Евда да се јави
во судот во рок од 30 дена од денот на објавувањето
на огласот. Во спротивно ќе ѝ се постави привремен
старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XII
П. бр. 3452/83. (26)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е за-
веден спор по тужбата на тужителката Љиљана Кур-
чиева, со стан во Скопје, ул. „Иван Милутиновиќ“,
бр. 22 против тужената Елисавета Ацевска од Скопје,
а сега со непозната адреса на живеење, за исполну-
вање на договор за купопродажба на недвижен имот.
Вредност на спорот неодредена.

Се повикува тужената Елисавета Ацевска од Скоп-
је да се јави во рок од 30 дена во судот или да ја
достави сегашната адреса на живеење. Во спротивно
ќе ѝ биде одреден привремен старател во смисла на
член 84 од ЗПП кој ќе ги застапува интересите на
тужената по предметниот спор.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, III
П. бр. 623/84.

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Пред Општинскиот суд во Битола поведена е постап-
ка за прогласување за загубено свидетелство за
завршено основно училиште во с. Скопчири, за учеб-
ната 1944/45 година на име Горѓиевска Кулевска Тем-
јана.

Се повикува држателот на свидетелството во рок
од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас
во „Службен весник на СРМ“ да го пријави на овој
суд, а воедно се повикува и секој кој знае нешто за
истото да стави приговор на поведената постапка или
да го извести овој суд за лицето кое го држи спо-

менатото свидетелство. Во спротивно, по истекот на означениот рок, споменатото свидетелство ќе биде прогласено за загубено.

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 557/83.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води процесна постапка заради утврдување на сопственост по основ на издршка, по тужба на тужителите Вејсели Лазамова вдовица Ариффе, Вејсели Љ. Фикрије, Вејсели Љ. Исмет, Вејсели Мемети Џафер Џемиле, Вејсели Рамани жена Ремзија Заиде, Вејсели Зендели жена Мерсела Фариде и Вејсели Муртезана жена Фаика Фатиме, сите од Гостивар, против тужените Јовановски Михајлов Ристо, Јовановски Михајлов Раде од Нов Белград, ул. „Гоце Делчев“ бр. 24/34, Јовановски М. Будимир од Нови Сад, ул. „Васе Стајиќ“ бр. 34, Јовановска Б. Снежана, застапувана од старателот Попоски Предраг, дпл. инженер, вработен во РО „Водовод“ — Гостивар, Јовановски М. Драге и Јовановски М. Владислав, двајцата живеат во САД со непозната адреса. Вредност на спорот 6.000,00 динари.

Се повикуваат тужените Јовановски М. Драге и Јовановски М. Владислав во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да се јават во судот или да одредат полномошник кој ќе ги застапува по овој спор. Во спротивно судот преку Центарот за социјална работа — Гостивар ќе им постави привремен старател кој ќе ги застапува до правосилното окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 1121/83.

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Салии Сабри од с. Д. Јеловце, Гостиварско, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд.

Судот истовремено ги повикува и сите лица кои знаат за неговиот живот, истото да му го соопштат на судот. По истекот на рокот од 30 дена, доколку лицето не се јави на огласот, судот ќе утврди дека ова лице е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 56/84.

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Ислами Нешад од с. Чеграње — Гостиварско, во рок од три месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд. Истовремено судот ги повикува сите лица кои знаат за неговиот живот, истото да му го соопштат на судот. По истекот на рокот од 3 месеци, доколку лицето не се јави на огласот, судот ќе утврди дека ова лице е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 21/84.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Томоски Јован од Тетово, ул. „Б. Тоска“ бр. 25/10 и др., против тужениот Томоски Младенов Зоран од град Тетово, а сега во Детроит — САД со непозната адреса.

Се повикува тужениот Томоски Зоран да се јави во судот, достави адреса и да одреди полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му се постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1226/83.

Пред овој суд се води граѓански спор за утврдување на службеност по тужбата на тужителот Ајредини Ајредин од с. Челопек и др., против тужениот Илјази Азби Илјаз, од с. Челопек, а сега со непозната адреса во Швајцарија. Вредност на спорот 800,00 динари.

Се повикува Илјази Азби Илјаз од с. Челопек, а сега со непозната адреса во Швајцарија, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да постави свој полномошник или да се јави во судот. Доколку не се јави и не постави свој полномошник ќе му биде одреден привремен старател од страна на судот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1295/83.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вонпроцесна постапка за докажување смртта на Маквирет Илјази од с. Камењане, Тетовско, по предлог на предлагачот Даути Даут од с. Камењане.

Се повикува Маквирет Илјази, родена на 11. V. 1957 година во с. Камењане, во колку е жива, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ или во судот да се јави секој кој истата ја познавал.

Доколку гореименуваната не се јави пред судот ниту, пак, се јават други лица кои ја познавале, по истекот на рокот, судот ќе ја утврди смртта на Маквирет Илјази од с. Камењане.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 11/84.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вонпроцесна постапка за докажување смртта на лицето Реџеџи Теџиф, роден во 1896 година во с. Милетино.

Се поканува лицето Реџеџи Теџиф од с. Милетино, во колку е жива, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, или во судот да се јави секој кој истиот го познавал.

Доколку гореименуваниот не се јави во судот ниту пак се јават други лица кои го познавале, по истекот на рокот, судот ќе ја утврди смртта на Реџеџи Теџиф од с. Милетино.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 61/81.

Пред овој суд е заведена тужба за надомест на штета поднесена од тужителот Фаризи Нурије од с. Теарце, против тужениот Јусуфи Јусуф од село Теарце, а сега на привремена работа во Германија со непозната адреса. Вредност на спорот 120.000 динари.

Се повикува тужениот Јусуфи Асип Јусуф од с. Теарце во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово. Во спротивно, доколку не се јави, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 10/84.

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „Работна организација за основно воспитание и образование „Илинден“ о.сол.о.со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Основно училиште „Петар Здравковски-Пенко“ — Скопје“, се огласува за неважен.

Загубениот тркалезен печат под назив: „Културно-уметничко друштво „Трајан Јанковски“, с. Вучи-дол, Скопје се огласува за неважен.

Загубениот тркалезен печат под назив: „Здравствен дом „Гоце Делчев“, ц. о. — Делчево“, се огласува за неважен.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка на име Мерџан Исмени, с. Гермо, Тетово. (604)

Воена книшка на име Драги Рашиќи, с. Средо-рек, Куманово. (619)

Воена книшка на име Зуди Махмудоски, с. Би-цево, Струга. (625)

Свидетелство и диплома издадени од Гимназијата „Стив Наумов“ — Ресен, на име Ефтим Иван Спи-ровски, ул. „Коле Неделковски бр. 24, Ресен. (625)

Работна книшка рег. бр. 4709, сервиски бр. 317916, издадена од Општината Ресен, на име Боре Гаватски с. Сопотско, Ресен. (679)

Воена книшка на име Драги Тушевски, с. Русиново, Берово. (688)

Воена книшка на име Џезми Муслији, с. Ма-тејче, Куманово. (700)

Пасош на име Димитар Иванов, ул. „29 Ноември“ бр. 77, Кочани. (715)

Воена книшка на име Саво Мариќ, ВП 5912/24, Прилеп. (749)

Лична карта на име Абдираман Асипи, с. Г. Речица, Тетово. (760)

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово, на име Абдираман Асипи, с. Г. Речица, Тетово. (761)

Воена книшка на име Милорад Пејиќ, В. П. 5912/24, Прилеп. (806)

Сообраќајна дозвола бр. КУ 107-05 на име Георгиев, Кратово. (844)

Возачка дозвола издадена од СВР — Гостивар на име Мустафа Ибиши, ул. „Т. Черепналкоски“ бр. 4, Гостивар. (858)

Воена легитимација бр. С. 006433, издадена од ВП 5573 — Скопје, на име Хранислав Радиовиќ, ул. „Христијан Карпош“ бр. 43/28, Штип. (860)

Штедна книшка на име Славе Бозароски, Прилеп. (865)

Воена книшка на име Душан Аврамовски, с. Па-ликура, Кавадарци. (868)

Сертификат издаден од Југобанка — Скопје на износ од 29.500,00 дин. на име Трајко Денковски, с. Горно Коњаре, Куманово. (959)

Работна книшка на име Габер Соколов, Кава-дарци. (995)

Воена книшка на име Андон Митрев, с. Аргули-ца, Штип. (1028)

Воена книшка на име Рамадан Асани, с. Чело-пек, Тетово. (1937)

Сертификат бр. 0209428 на износ од 129.000,00 динари од 5. 10. 1983 година и уплатници, издадени од Аутобанка — Крагујевац на име Душан Анаста-сов, с. Пекљани, Вилица. (1050)

Воена книшка на име Сали Исмаили, с. Нераш-те, Тетово. (1100)

Работна книшка, издадена од Собранието на оп-штината Ресен на име Леонид Атанасов Стоиловски, ул. „7“ бр. 1, Ресен. (1126)

Лична карта на име Дончо Стојановски, ул. „Г. Симоски“ бр. 26, Тетово. (1216)

Сообраќајна дозвола издадена од СВР — Тетово на име Дончо Стојановски, ул. „Г. Симоски“ бр. 26, Тетово. (1217)

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово на име Дончо Стојановски ул. „Г. Симоски“ бр. 26, Те-тово. (1218)

Сообраќајна дозвола на име „Техно Промет“, Те-тово. (1219)

Возачка дозвола издадена од СВР — Бјело Поље на име Шефик Халили с. Добридол, Гостивар. (1228)

Воена книшка на име Кадри Зенел Исман, с. Черкезе, Куманово. (1239)

Бариран чек бр. А-4624753 од 18. VIII. 1983 го-дина на износ од 25. 077,60 динари, издаден од ЖТО — ООЗТ ЖАС — Скопје на ТК „Дунав“ од Челарево ПЈ во Скопје. (5)

Возачка дозвола на име Јовица Арсовски, ул. „Јосиф Даскалов“ бр. 63-а, Кратово. (16)

Оружен лист бр. 1419, издаден од ОВР Маке-донски Брод на име Иле Конески, с. Крапа, Маке-донски Брод. (77)

Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово на име Зузафер Алили, с. Добарце, Тетово. (87)

Сообраќајна дозвола на име Музафер Алими, с. Добарце, Тетово. (109)

Воена книшка на име Сали Исмаили, с. Нераш-те, Тетово. (177)

Воена книшка на име Нуриман Демири, с. Г. Ре-чица, Тетово. (185)

Работна книшка на име Спахија Садик, ул. „Шар Планина“ бр. 16, Куманово. (293)

Воена книшка на име Спахија Садик, ул. „Шар Планина“ бр. 16, Куманово. (294)

Сообраќајна дозвола на име Медицински центар „Борис Кидрич“, Кумаџово. (375)

Воена книшка АЖ бр. 03163, издадена од СО — Тетово на име Гази Таири, с. Боговиње, Тетово.

Сообраќајна дозвола бр. ШТ 600-54 на име Пан-че Коцев, ул. „Пролетерска“ бр. 3, Штип. (441)

Пасош бр. МА 470023 на име Томислав Шути-ковски, с. Вевчани, Струга. (465)

Воена книшка на име Шеип Зилбеари, с. Ларце, Тетово. (547)

Работна книшка бр. 3743, издадена од Општината Ресен на име Георги Милевски (Каровски), с. Претор, Ресен. (561)

Лична карта на име Нада Николова, ул. „М. Со-колов“, бр. 4, Штип. (563)

Возачка дозвола на име Нада Николова, ул. „М. Соколов“ бр. 4, Штип. (564)

КОНКУРСИ

Работната организација за промет со мешовити стоки на мало и големо извоз-увоз „ОСМИ СЕПТЕМ-ВРИ“ — Дебар, согласно одлуката на работничкиот совет бр. 02-30

распишува КОНКУРС

за индивидуален работоводен орган на работната организација (реизбор)

Покрај општите услови утврдени со Законот, кан-дидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- да имаат високо образование — економски факултет со пет години работно искуство од кои четири години на раководни работни места;
- да имаат више образование — виша економ-ска или комерцијална школа со шест години работ-но искуство од кои пет години на раководни работ-ни места;

- да поседуваат организаторски способности и способност за раководење;

- да не се осудувани за кривични дела предви-дени во член 511 од Законот за здружениот труд и
- да поседуваат морално-политички квалитети.

Личниот доход се одмерува согласно одредбите од Самоуправната спогодба за распределба на дохо-дот и личните доходи во работната организација.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Неблаговремените и некомплетираниите молби не-ма да се разгледуваат. (74)

Врз основа на одлуката бр. 0202-41 од 16. 02. 1984 година, Работничкиот совет на ОЗТ за произ-водство на филтери „Југовитропан“ — Делчево

распишува КОНКУРС

за реизбор на индивидуален работоводен орган на ОЗТ за производство на филтери „Југовитро-пан“ — Делчево

Покрај општите услови предвидени со Законот за работни односи кандидатите треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

- да имаат завршено економски, технолошки или машински факултет;

- да имаат работно искуство од 6 години;

- да биле на раководно работно место и да по-седуваат организаторски способности во склад со са-моуправните социјалистички односи;

— да немаат пречки за вршење на должноста индивидуален рабoтoвoдeн oргaн пo члeн 511 oд Зaкoнoт зa здружeн тpyд.

Пoтpeбни дoкyмeнти:

— пријава,

— диплома за образование,

— доказ за работно искуство.

Пријавите се доставуваат на адреса:

ОЗТ „Југовитропан“ — Делчево, ул. „Индустриска“ 4, за Конкурсна комисија.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Врз основа на член 34 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76), Комисијата за избори и именувања на Собранието на општината Гостивар

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на јавен обвинител во Општинското јавно обвинителство — Гостивар

1. Кандидатите за општинскиот јавен обвинител, покрај општите услови предвидени со Законот за здружен труд, треба да ги исполнуваат и условите предвидени во член 32 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76).

2. Пријавите со потребните документи кандидатите да ги доставуваат до Собранието на општината Гостивар — Комисија за избори и именувања, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

(77)

СОДРЖИНА

Страна

54. Одлука за помилување на осудени лица	121
55. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за утврдување на висината, начинот и условите за остварување и исплатување на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на лицата во резервен состав повикани на служба во територијалната одбрана	121
56. Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата	122
57. Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за конзервација и реставрација	122
58. Решение за именување директор на Работната организација за презентирање на културните вредности „Македонија-концерт“ — Скопје	122
59. Решение за разрешување од должност советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи	122
60. Решение за назначување советник на републичкиот секретар за внатрешни работи	122
61. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина	123
62. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина	123
63. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот комитет за труд	123
64. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за труд	123
65. Решение за именување главен републички инспектор за труд	123
66. Решение за разрешување и именување секретар и членови на Комисијата за про-	

ценка и утврдување на штета од елементарни непогоди — — — — — 123

67. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 54/82 од 11 јануари 1984 година
 123 |

68. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 64/83 од 18 јануари 1984 година
 124 |

69. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 84/83 од 11 јануари 1984 година
 125 |

70. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 132/82 од 22 декември 1983 година
 125 |

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

91. Одлука за утврдување висината на придонесот од личен доход од работен однос за обезбедување средства на Републиката самоуправна интересна заедница за основно образование во 1984 година — — — 126

ДЕМИР ХИСАР

92. Одлука за привремено продолжување важноста на Одлуката за утврдување на пресметковната стапка за здружување на средства во ОСИЗ за општествена заштита на децата за 1984 година — — — — — 126

93. Одлука за утврдување стапки на придонес на ОСИЗ за образование и воспитание — Демир Хисар за 1984 година — — — 126

РАДОВИШ

94. Одлука за утврдување на пресметковна стапка за здружување средства во ОСИЗ за физичка култура — Радовиш за 1984 година — — — — — 127

ПРИЛЕП

95. Одлука за надоместок на патните трошоци на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место — — — — — 127

96. Одлука за стапките и тарифата на придонесот за здравствена заштита на корисниците — работници и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1984 година — 128

97. Одлука за придонесите за здравствено осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории корисници на здравствена заштита — — — 128

98. Одлука за условите под кои се смета дека корисникот на здравствена заштита издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување — — — 129

99. Одлука за прифаќање во здравствено осигурување на повратници од странство — 130

100. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци — — — 130

101. Одлука за учество на корисниците на здравствена заштита — работници, работни луѓе и земјоделци во цената на одделни видови здравствени услуги при набавка на ортопедски помагала, протетички средства и лекови — — — — — 131

102. Одлука за висината на износот на трошоците за закоп и посмртна помош — — — 131

Комисијата за изработка на предлогот за утврдување на химната на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, што ја формира Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, распишува

К О Н К У Р С

ЗА Х И М Н А

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Право на учество на конкурсот за химна на Социјалистичка Федеративна Република Југославија имаат сите работни луѓе и граѓани.

2. На конкурсот за химна на Социјалистичка Федеративна Република Југославија треба да се испраќа комплетен предлог, т.е. заедно текст и мелодија.

Текстот на химната на Социјалистичка Федеративна Република Југославија треба, на поетски и лесно певлив начин, да ги изрази најблагородните чувства на народите и народностите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, борбеноста и револуционерноста, за кои е поврзано раѓањето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, братството и единството на југословенските народи и народности и слободата на трудот, духот и творештвото, на граѓаните на Југославија. Текстот треба да биде напишан на еден од јазиците на народите или народностите на Југославија.

Мелодијата на химната на Социјалистичка Федеративна Република Југославија треба да има свечен карактер, да биде лесно певлива и приспособлива за аранжмани за оркестри од различен состав и за хорско изведување.

3. На конкурсот за химна на Социјалистичка Федеративна Република Југославија може да се испрати и предлог на нов текст изработен на мелодијата на сегашната химна „Хеј Словени“ или на мелодијата на друга револуционерна или свечена песна, односно предлог на нова мелодија за химна композирана според познат текст, со согласност од нивните автори, односно другите носители на авторското право.

На конкурсот за химна на Социјалистичка Федеративна Република Југославија авторите, односно другите носители на авторското право, можат да испраќаат текст и мелодија на позната револуционерна или свечена песна.

4. Комисијата за изработка на предлогот за утврдување на химната на Социјалистичка Федеративна Република Југославија не додели, на предлог од своето жири, една награда во износ од 200.000 динари на авторот на одбраниот предлог на текстот и мелодијата за химната на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Наградата од став 1 на оваа точна изнесува 100.000 динари, ако за награджување биде избран предлогот на текстот на позната мелодија, односно предлогот на мелодија на познат текст во случај користениот текст или мелодијата да не се заштитени според прописите за авторското право.

Наградата од оваа точка го опфаќа и откупот на авторското право за јавно изведување и за објавување на наградениот предлог избран за химна на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Ако предлогот за химна на Социјалистичка Федеративна Република Југославија го подготвиле двајца или повеќе автори (на пример, поет и композитор), наградата им се доделува во еднакви износи, ако тие меѓусебно не договориле поинаку.

5. Комисијата ќе одобри, на предлог од своето жири, и до пет надомести на авторите на предлозите што не се наградени, а претставуваат значителен творечки придонес за утврдување на химната на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Износот на поединечните надомести од став 1 на оваа точна изнесува до 50.000 динари.

6. Конкурсот за химна на Социјалистичка Федеративна Република Југославија е отворен до 30 септември 1984 година.

7. Кон предлогот за химна на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, што треба да сезначи со шифра, потребно е да се приложи затворен плик со ознака на шифрата во кој се името и адресата на авторот.

8. Предлогот за химна на Социјалистичка Федеративна Република Југославија треба да се достави на адреса: Сојузен собор на Собранието на СФРЈ — Комисија за изработка на предлогот за утврдување на химната на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Палата на федерацијата, источно крило, соба 525/V.

9. Предлозите за химна на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што нема да ги исполнуваат условите утврдени со овој конкурс, нема да се земаат предвид.

Белград, 7 февруари 1984 година